

КОМПЈУТЕРИ СО 1 ТЕРАБАЈТ



Американскиот производител "Dell" е првиот кој во своите конфигурации ќе вградува хард дискови со капацитет од 1 терабајт (1.000 GB). Тие конфигурации им се наменети на индивидуалните корисници, што е обратно од досегашната практика, професионалните корисници први да профитираат од новитетите на пазарот. Првите компјутери од "Dell" со новиот диск ќе бидат

од серијата Alienware, а потоа од серијата XPS. Во спомнатите конфигурации ќе се вградува диск од јапонската компанија "Hitachi", односно моделот Deskstar 7K1000, кој има 7.200 вртежи во минута и S-ATA 2 интерфејс.



SANDISK SANSА CONNECT MP3 PLAYER



"Yahoo" и "Sandisk" го претставиле новиот мултимедијален музички плеер Sand Disk Sansa Connect MP3 Player, со кој планираат да преземат дел од пазарот на



сеприсутниот iPod. Овој уред ќе има 4 гигабајти флеш меморија за музичка поддршка, екран во боја и вграден WiFi безжичен пристап до Интернет, кој овозможува директно купување музика од музичкиот сервис на Yahoo. Со овој уред можат да се слушаат и интернетски радиостаници, како и да се аплодираат фотографии на Flickr. Цената на овој уред ќе изнесува 249 долари.

ВИСТИНСКИ РОБОТ ЗА ВО КУЈНА

Група истражувачи од универзитетот во Токио претставиле робот чија задача е да извршува кујнски работи, да мие садови или да сервира пијалак.



Овој хуманоид е способен да ги слуша наредбите и по неколку повторувања сам да ги научи гестовите на луѓето. Професорот Tomomasa Sato вели дека роботот е паметен и послушен и дека веќе пројавува интерес за мesteње и на комплетна трпеза (чаршави, салвети, сервиси).

МИЛИОНЕРСКИ ЛАПТОП



Конечно и лаптоп за најбогатите! Лаптопот од милион долари, произведен од "Luvaglio" со седиште во Лондон, луксузен бренд кој продава само

по препорака. Цената не е резултат само на неговата технологија, туку и на прекрасниот дизајн дополнет со дијаманти, кои го прават единствен и навистина најскап лаптоп на денешницата.

